



UNIVERSITETI I EVROPËS JUGLINDORE  
УНИВЕРЗИТЕТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА  
SOUTH EAST EUROPEAN UNIVERSITY

## Study program

## Јавна управа и администрација (2020/2021)

Факултет	Современи Општествени Науки
Циклус на студии	Трет циклус (докторски)
ЕКТС	180
Код	N-PhDPA180C
Титула	Доктор на науки по јавна управа и администрација
Архивски број на акредитација [180]	03-354/1
Архивски број на акредитација []	
Решение за почеток со работа	
Датум на акредитација	15.02.2021

## Опис на програмата

Оваа програма претставува напреден степен на усовршување во научните, истражувачките и професионалните области како и во нивните самостојни истражувачки дејности, во академската и професионалната кариера. Со овој процес на студирање студентите ќе стекнат академски, интелектуални и технички компетенции и вештини за комуникации преку различни форми за реализирање на научноистражувачката работа.

## Кариера

Преку оваа студиска програма научните соработници и професионалците ќе стекнат современи знаења и вештини за предавање и истражување, а исто така ќе стекнат и менаџерски и стратески вештини за работа во институциите на јавната управа. Кандидатите ќе ги стекнат и потребното искуство и вештините со цел да бидат подготвени како експерти од полето на јавната управа и администрација.

## Резултати од учењето

### Знаење и разбирање

- Показува систематско разбирање на полето на истражување и совршено познавање на методи и вештини за истражување во рамките на тоа поле согласно со највисоките меѓународни стандарди.
- Има напредни знаења за теориите во јавната администрација, истражувањето и практиката.

### Примена на знаењето и разбирањето

- Показува способност да толкува, да дизајнира, да применува и да адаптира суштински предмет на истражување со научен интегритет.

- Дава придонес преку оригинални истражувања кои ги надминуваат постојните граници на знаење, развивајќи нови знаења, вреднувани на ниво на национални и меѓународни рецензирани публикации.
- Ја распознава поврзаноста меѓу административните процеси и аналитичката дејност за потребите на креирање политики.

### **Способност за проценка**

- Способност за критичка анализа, оценување и синтеза на нови и сложени идеи, имајќи компетенции за проценка.
- Способност за независно иницирање и учество во национални и меѓународни истражувачки мрежи и настани со научен интегритет.
- Способност за независно иницирање на истражувачки и развојни проекти, преку кои ќе генерира ново знаење и вештини за развој на истражувачкото поле.
- Планира и дејствува ефикасно во управувањето на организациите за јавни служби.

### **Комуникациски вештини**

- Може да комуницира со своите колеги, пошироката академска заедница и со општеството во целина во рамките на својата област на експертиза.
- Учествува во јавни дебати и медиуми, користејќи вокабулар соодветен на професионално ниво.
- Пишува, предлага и раководи со истражувачки проекти во областа на јавната администрација.

### **Вештини на учење**

- Се очекува да биде способен да се промовира во академски и професионални рамки и во технолошкиот, општествениот или културниот развој во општество засновано на знаење.
- Може да помогне во обука и развој на поединци за политички и административни позиции во јавниот сектор.
- Има способност за планирање и организирање на функционирањето на јавна администрација и институциите во согласност со современите демократски системи.

## **Листа на предмети**

### **Семестар 1**

- [DPA0101] [10.0 ЕКТС] **Методологија на истражување**
- [DPA0102] [10.0 ЕКТС] **Пишување на докторска дисертација**
- [DPA0103] [10.0 ЕКТС] **Анализа на јавни политики**

### **Семестар 2**

- [DPA0104] [10.0 ЕКТС] **Прифаќање и одобрување на планот за докторската дисертација**
- [10.0 ЕКТС] **Elective course**
- [10.0 ЕКТС] **Изборен предмет**

### **Семестар 3**

- [PHD-S3-S4-01] [40.0 ЕКТС] **Научно-истражувачка работа S**
- [PHD-S3-S4-02] [15.0 ЕКТС] **Публикации I**
- [DPA0105] [5.0 ЕКТС] **Студентска мобилност**

### **Семестар 4**

### **Семестар 5**

- [PHD-S5-01] [10.0 ЕКТС] **Публикации II**
- [DPA0106] [20.0 ЕКТС] **Презентација на резултатите од истражувањето**

### **Семестар 6**

## Description of courses

### Задолжителни предмети

- **Методологија на истражување**

Овој предмет е дизајниран за студенти кои се подготвуваат за изработка на докторска теза. Главните цели на предметот се на студентите да им се понудат алатки за концептуализација на нивната теза во однос на изнаоѓање истражувачко прашање и создавање методи за прибирање податоци и за квалитативна анализа. Предметот е фокусиран на проблемите на квалитативните методи и техники, како што се статистичката анализа, текстови поврзани со теоријата и тестирањето. Потоа од значење се и темите за дескриптивна и каузална инференција, лонгитудинални, компаративни истражувања и студија на случај. Напредни информации ќе се нудат за прибирање податоци работејќи со текст. Целта е анализирање квалитативни податоци, финално вклучување на сите теоретски и практични дејствија во функција на дизајнирање и пишување на тезата.

- **Пишување на докторска дисертација**

Овој предмет е дополнување на предметот методологија на истражување и преку него студентот стекнува напредни знаења, вештини за подготовка и заокружување на докторската дисертација. Студентите се запознаат со методолошките техники на една реална ситуација на истражување, составување прашалници, анкети со непосредни примери. Низ темите: што е истражување и што е индивидуален труд ќе ги запознаат студентите со мострата во научноистражувачката работа, организационите анализи во општествената наука и со различните пристапи кои ги користат научниците при анализата на општествените појави. Практичните и теоретските поставки на почеток на пишување, предности на побрзиот почеток на делови, јасно дефинирање на целите и на феномените се теми кои ќе ги охрабрат студентите. Следствено на тоа прибирање, пишување и чување податоците за идеите како се дизајнира трудот, докторскиот проект.

- **Анализа на јавни политики**

Предметот има за цел да им се овозможи на студентите да ја дефинираат и да ја илустрираат анализата на политиките и нејзината улога во креирањето и трансформирањето на информациите релевантни за политиките. Не постои согласност за тоа како прецизно да се дефинира јавната политика. Студентите ќе имаат можност да се запознаат со оваа поле и критички да ги анализираат развојот и појавите во областа на јавна политика. Анализа на јавните политики е дисциплина за решавање проблеми при што се користат сознанијата од методологиите и основните теории на општествените науки, на општествените професии и на филозофијата на политиките.

- **Прифаќање и одобрување на планот за докторската дисертација**

По првиот семестар, студентот ги започнува активностите за составување на својот план за докторската дисертација. Активностите вклучуваат одредување на литературата, составување хипотетичка рамка, дефинирање методологија за работа и определување индивидуален план како и прва јавна презентација.

- **Научно-истражувачка работа S**

Во втората година (3 и 4 семестар) кандидатот продолжува со научноистражувачката дејност според одобриениот индивидуален план. Менторот дава процена во врска со овие активности во форма на извештај до Наставно-научниот совет.

- **Публикации I**

Публикација (издавање) на истражувачките активности според таблицата на релевантност на медиумот за публикација. Издавачките активности и успеси на кандидатот се проверуваат пред научниот аудиториум според областа и релевантноста на истражувањето.

- **Студентска мобилност**

Во текот на четвртиот семестар студентот треба да реализира мобилност во научна или во друга релевантна институција во траење од најмалку една недела во државава. Целта на мобилноста на докторантите е да ја презентираат, разменат и дискутираат својата истражувачката работа со колеги од други земји за подобрување на квалитетот на нивната дисертација. За реализираната мобилност студентот до менторот доставува потврда од институцијата.

- **Публикации II**

Публикација (издавање) на истражувачките активности според таблицата на релевантност на медиумот за публикација. Издавачките активности и успеси на кандидатот се проверуваат пред научниот аудиториум според областа и релевантноста на истражувањето.

- **Презентација на резултатите од истражувањето**

На крајот на 5-от семестар, по истражувачките активности според индивидуалниот план, кандидатот вкупните резултати од оваа фаза на трудот и од истражувањето ќе ги презентира јавно.

- **Докторска дисертација**

Продолжување на работата на докторската дисертација. Се предава тезата (дисертацијата), се прифаќа од Наставно-научниот совет и се предава на членовите на комисијата и започнува процедурата за нејзина одбрана.

## **Изборни предмети**

- **Јавни институции и менаџмент**

Предметот ги опфаќа концептите на јавниот менаџмент и доброто владеење, вклучувајќи ја традицијата на менаџментот во областа на јавната администрација, еволуцијата и современиот карактер на јавниот менаџмент. Исто така предметот опфаќа елементи како што се менаџментот на изведба, договарањето, приватизацијата, аутсорсинг и нетворк-менаџмент. Исто така, овој предмет ќе ги опфаќа теориите на донесување одлуки, организациските процеси, мотивацијата и лидерството, комуникациите вештини и нивната апликација во јавните институции.

- **Политики и владеење во ЕУ**

Преку овој предмет студентите ќе стекнат напредни теоретски и емпириски сознанија за системите на владеењето во ЕУ како и за политики на Европската унија. Суштината на овој предмет претставува како функционира денес ЕУ, кои се нејзините политики и каков е системот на владеење во ЕУ. Со изучување на овој предмет студентите стекнуваат знаења за тоа како функционира политички и институционално Европската унија, кои се главните актери на одлучувањето во ЕУ, кои се процедурите преку кој се владее во ЕУ и кои се нејзините главни политики.

- **Компаративни политики**

Преку предметот Компаративни политики студентите стекнуваат знаења од областа на функционирањето на институциите на политичкиот систем споредено со истите институции во други политички системи. Цели на овој предмет се следниве: - Разбирање на суштината на функционирањето на политичките системи општо. - Иницирање критичко размислување во рамки на групата. - Оспособување стекнатите знаења да ги користат за давање аргументирани оценки за начинот на функционирање на политичките системи на соодветните држави. - Развивање на комуникативните способности на студентите. - Стекнување соодветни знаења околу начинот на функционирање на политичките системи. Оспособување за распознавање на предностите и недостатоците на политичките системи на разните земји низ целиот свет, како и сличностите и разликите меѓу разните видови политички системи и др.

- **Евалвација на јавни програми**

Целта на овој предмет е студентите да се запознаат со техниките за анализа на ефективност на организациите во јавниот сектор. Студентите ќе стекнат вештини во формулирање на евалвационите прашања, селектирање примерок, планирање и собирање податоци, анализа на резултатите на евалвација, дизајнирање буџет за евалвација, известување и комуницирање на резултатите на евалвацијата до разните засегнати страни, развој на компетенции за етичките и политичките прашања поврзани со евалвацијата.

- **Јавни политики во високото образование**

Преку овој предмет ќе се овозможи суштинска анализа и разбирање на високото образование низ призмата на јавните политики. Процесот на креирање политики значајно влијае врз високото образование на национално и регионално рамниште. Предметот ќе се фокусира на јавните политики, како тие се генерираат, управувањето и политиката во високото образование, институционалните облици на делување и соработка и др. Преку

предметот ќе се понудат теоретски и практични вештини за студенти кои се подготвуваат за кариера во администрацијата, јавните политики, владин и невладин сектор и сл.